

20121233032

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 155 став (2) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија” бр. 140/10, 53/11 и 55/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОЗНАКАТА ЗА ПОТЕКЛО, ГЕОГРАФСКАТА ОЗНАКА И ОЗНАКАТА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат трошоците во постапката за регистрирање и користење на ознаката за потекло, географската ознака и ознаката за гарантиран традиционален специјалитет.

#### Член 2

Трошоците во постапката за регистрирање и користење на ознаката за потекло, географската ознака и ознаката за гарантиран традиционален специјалитет се:

1. Трошоци за членовите на Стручната комисија кои се експерти од соодветната област, а кои не се во редовен работен однос во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа:

а) за постапката за разгледување на барањето за регистрација на ознаката за потекло, географската ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет изнесува 2 400,00 денари;

б) за постапката за разгледување на основаноста на приговорот на објавеното барање за регистрација на ознаката за потекло, географската ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет изнесува 3 000,00 денари;

в) за барање за изменување и дополнување на елаборатот изнесува 2 400,00 денари;

г) за барање за изменување и дополнување на спецификација изнесува 2 400,00 денари  
и

д) за постапката за поништување на решението за регистрација на ознаката за потекло, географската ознака и ознака за гарантиран традиционален специјалитет изнесува 6 000,00 денари.

2. Трошоци за увид на лице место на надлежниот инспектор од Државниот инспекторат за земјоделство изнесува 1 000,00 денари.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-6578/3  
21 септември 2012 година  
Скопје

Министер за земјоделство  
шумарство и водостопанство,  
**Љупчо Димовски, с.р.**